



КОМЕНТАР COMMENT

Бр./No. 1

На Изјавата на крајот на Втората набљудувачка мисија на ММФ во Македонија On the Statement at the end of the IMF Second Post-Program Monitoring Mission in Macedonia

8. Ноември 2013 / November 8th, 2013

Меѓународниот монетарен фонд критички се осврнува врз економските услови во Македонија. **Finance Think ја оценува оваа Изјава како покритичка во однос на спроведувањето на економските политики од претходно.** Може да се идентификуваат три главни точки на разгледување.

Прво, Изјавата укажува дека е веројатно дека олабавувањето на политиките полека треба да се помести кон поддршка на фискалната и надворешната одржливост на економијата. Ова би значело дека проширувањето на буџетскиот дефицит веројатно ги достигна своите граници и се очекуваат контра- акции во следните години: намалување на дефицитот на пониско ниво, за да не го притисне долгот и да не се загрози одржливоста на тековната сметка.

Второ, додека Изјавата ја осознава извесноста околу растот од 2,5% за тековната година, таа сеуште ја нагласува несигурноста од глобалните економски услови и тесната производствена база на економијата. Во таа смисла, се укажува на обрнување внимание на врските меѓу странските фабрики и домашни фирми.

Трето, Изјавата го поздравува објавувањето на Среднорочната фискална стратегија. Сепак, таа го критикува 'удирањето' врз капиталните расходи кога буџет недоволно се полни. Покрај тоа, необјавувањето на долгот на општата влада е имплицитно осудено за несоодветно наспроти растечките долгови на јавните претпријатија.

The International Monetary Fund critically reviews the economic conditions in Macedonia. **Finance Think evaluates this Statement to be more critical to the pursuance of economic policies than previously.** Three main points of review could be identified.

First, the Statement suggests that it is likely that loosening policies should slowly shift toward supporting fiscal and external sustainability of the economy. This would mean that the expansion of the budget deficit likely reached its limits and counter-actions are expected in the following years: reduction of the deficit at lower level, so as not to press debt and not to jeopardize the current account sustainability.

Second, while the Statement acknowledges the confidence around the 2.5% growth over the current year, it still emphasizes the uncertainty stemming from the global economic conditions and the narrow production base of the economy. In that regards, paying attention to the ties between the foreign factories and the domestic firms is suggested.

Third, the Statement welcomes the publication of the Medium-term Fiscal Strategy. However, it criticizes the 'hit' onto capital expenditures once budget falls short of revenues. In addition, the non-publication of the General Government Debt is implicitly condemned inappropriate against the backlog of public enterprises debts.